

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 61

Год. LXIV

Среда, 14 мај 2008

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1045. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради вежбовна активност „Македонски блесок - 3“	2	1053. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	5
1046. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	2	1054. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	5
1047. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 256/2007 од 16 април 2008 година.....	3	1055. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	5
1048. Исправка на Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 21/2007 од 9 април 2008 година.....	4	1056. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	5
1049. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4	1057. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	6
1050. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4	1058. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	6
1051. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4	1059. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	6
1052. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	5	1060. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	6
		1061. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	6
		1062. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец април 2008 година.....	6
		Огласен дел	1- 72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1045.

Врз основа на член 19, став 1, точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.05.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК - 3”

I. Се одобрува влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија наведени во дел II од оваа одлука, заради учество во вежбовна активност, теренска жива вежба “Македонски блесок - 3” (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во периодот од 19.05.2008 година до 30.05.2008 година, во Центарот за обука, Пепелиште и Армискиот полигон Криволак.

II. Во вежбовната активност ќе земат учество:

1. Во својство на набљудувачи и тоа:

- двајца претставници од Армијата на Република Албанија, и

- двајца претставници на Армијата на Република Хрватска, во временскиот период од 25.05.2008 година до 30.05.2008 година.

2. Во својство на мобилен тренинг тим:

- тројца офицери од Врховната команда на Сојузничките сили за Европа, во периодот од 19.05.2008 година до 30.05.2008 година, и

- двајца офицери од Командата на Здружените сили во Неапол, во периодот од 23.05.2008 година до 30.05.2008 година.

3. Во својство на учесници на курс за ОСС концепт:

- тројца претставници од Армијата на Република Албанија, и

- тројца претставници на Армијата на Република Хрватска, во временскиот период од 24.05.2008 година до 30.05.2008 година.

III. Финансиските трошоци за изведувањето на вежбовната активност, како и финансиските трошоци за сместување и исхрана на учесниците во вежбовната активност од точката I, потточката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Министерството за одбрана, а финансиските трошоци на учесниците во вежбовната активност од точката I, потточките 2 и 3 на оваа одлука, паѓаат на товар на учесниците.

IV. Подготовките и организацијата на единиците на армиите учеснички во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана на Република Македонија, како и армиите на земјите чии претставници ќе учествуваат во истата.

V. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2496/1
6 мај 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1046.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05 и 4/08), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

1. Во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/06, 42/06, 84/06, 138/06, 54/07 и 102/07) во шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во делот 1. Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа, во точката 1. Данок на добивка, уплатната сметка под реден број 10 се менува и гласи:

10.	840-01151	Годишен данок на вкупен приход	711229
-----	-----------	--------------------------------	--------

2. Во точката 3. Данок на промет на производи и услуги, данок на додадена вредност и акцизи, во потточката 3.3. Акцизи, по реден број 30 се додаваат две нови уплатни сметки под реден број 31 и 32 кои гласат:

31.	840-02923	акциза на дизел гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ (Д-Е IV)	714262
32.	840-02939	акциза на гасно масло-гориво за греење (ЕЛ-1)	714263

3. Во точката 5. Такси, во потточката 5.1. Административни такси, по реден број 5 се додаваат две нови уплатни сметки под реден број 6 и 7 кои гласат:

6.	840-03114	административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органот надлежен за царина	722317
7.	840-03135	административни такси за индустриска сопственост	

При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-03135, приходното konto се пополнува зависно од основот на административната такса што се плаќа за индустриска сопственост.

4. Точката 7. „Парични казни по посебни прописи“ се менува и гласи: „7. Глоби по посебни прописи“.

Во уплатните сметки под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11. зборовите: „парични казни“ се заменуваат со зборот „глоби“.

По редниот број 11 се додаваат четири нови уплатни сметки под реден број 12, 13, 14 и 15 кои гласат:

12.	840-05257	глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за економија	722123
13.	840-05262	глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за животна средина и просторно планирање	722124
14.	840-05278	глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за земјоделство, шумарство и водостопанство	722125
15.	840-05283	глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за транспорт и врски	722126

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-19408/1
8 мај 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1047.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 16 април 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 34 алинеја 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по сопствена иницијатива и иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.256/2007 од 5 март 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 34 алинеја 2 од Законот за судовите, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласност на наведениот член од Законот со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 34 од Законот за судовите Управниот суд е надлежен да решава:

- за законитоста на поединечните акти донесени во изборната постапка и на поединечните акти за избори, именувања и разрешувања на носители на јавни функции, ако тоа е определено со закон, како и за актите за именување, назначување и разрешување на раководни државни службеници, ако поинаку не е определено со закон.

- за законитоста на актите на државните органи, Владата и на носителите на јавни овластувања, донесени во форма на пропис ако тие ги уредуваат поединечните односи.

- за спор што ќе произлезе од спроведувањето и извршувањето на одредбите на концесиските договори, договорите за јавни набавки кои се од јавен интерес, и за секој договор во кој една од страните е државен орган, организација со јавни овластувања, јавно претпријатие, општините и градот Скопје склучен од јавен интерес или заради вршење јавна служба (во понатамошниот текст: управни договори).

- против поединечни акти на органите на државната управа, Владата, други државни органи, општините и градот Скопје, организации утврдени со закон и на правни и други лица во вршењето на јавни овластувања (носители на јавни овластувања), кога за решавање во втор степен против таквиот акт, не е обезбедена друга правна заштита и

- одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката, меѓу општините и градот Скопје, меѓу општините на градот Скопје и по споровите настанати за судир на надлежности меѓу општините и градот Скопје и носителите на јавните овластувања, ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите не е предвидена поинаква судска заштита.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Согласно член 50 став 2 од Уставот, се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и другите институции што вршат јавни овластувања.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со Глава IV, „Уставен суд на Република Македонија“, односно во членовите 108-113 од Уставот на Република Македонија се уредени прашањата за местото, улогата и надлежноста на Уставниот суд. Овој орган на Републиката ја штити уставноста и законитоста, има уставно утврдени ингеренции, така што неговата надлежност не може да биде предмет на законско уредување.

Со Законот за судовите се утврдува дека судската власт ја вршат судовите во Република Македонија, кои се самостојни и независни државни органи (член 1).

Според член 22 од истиот закон, во судскиот систем судската власт ја вршат основните судови, апелационите судови, Управниот суд и Врховниот суд на Република Македонија.

Според член 25 од Законот за судовите Управниот суд се основа и ја врши судската власт на целата територија на Република Македонија, чие седиште е во Скопје.

Со член 34 од наведениот закон, децидно е утврдена стварната надлежност на Управниот суд. Имено, Управниот суд е утврдено да решава за законитоста на актите на државните органи, Владата и на носителите на јавни овластувања, донесени во форма на пропис ако тие ги уредуваат поединечните односи.

Тргувајќи од наведеното, според Судот целта на Управниот суд, како посебен суд во судскиот систем на Република Македонија, конституиран со новиот Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) е во насока на подобрување на ефикасноста, ажурноста и економичноста на судската контрола над законитоста на поединечните управни акти, во смисла на тоа дека истите се донесени во согласност со прописите од определените материјали од сферата и во постапка пропишана со закон, на кој начин всушност се обезбедува заштита на законитоста на поединечните управни акти, а со тоа и заштита на правата и обврските на граѓаните во соодветна постапка.

Според мислењето на Судот, ако целта на законодавецот била со формирањето на Управниот суд да се обезбеди судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица заради обезбедување на законитоста на поединечните управни акти, тогаш се поставува прашањето која била целта на законодавецот на Управниот суд да му се довери надлежност утврдена во член 34 алинеја 2 од Законот за судовите, според која Управниот суд е надлежен да ја цени законитоста на актите на државните органи, Владата и на носителите на јавни овластувања, донесени во форма на пропис ако тие уредуваат поединечни односи.

Според Судот, поаѓајќи од околноста дека со пропис се уредуваат поединечни односи на општ начин, односно се уредуваат правни правила на однесување на определен број субјекти врз основа на кои се решава за конкретни ситуации, односно за права и обврски на физички и правни лица, произлегува дека со оспорената алинеја 2 на членот 34 од Законот за судовите, со која на Управниот суд му се дава надлежност да ја цени законитоста на прописите со кои се уредуваат поединечни односи, Судот оцени дека се остава простор за навлегување во надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија, утврдена во членот 110 од Уставот. Имено, до ваква констатација се доаѓа ако се има во вид содржината на оспорената алинеја 2 на членот 34 од Законот, според која Управниот суд ги цени прописите со кои се уредуваат поединечни односи на општ начин, наместо да ги цени само оние акти со кои се решава за конкретни права и обврски.

Тргувајќи од напред наведените причини, Судот утврди дека Управниот суд не може да биде надлежен за оценување на законитоста на прописите со кои се уредуваат односи, што всушност, според уставната определба е надлежност на Уставниот суд на Република Македонија.

Со оглед на наведеното, а при тоа, имајќи ги во вид уставните одредби за надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија, во однос на одредбите на Законот за судовите, во кои е утврдена стварната надлежност на Управниот суд, а посебно содржината на членот 34 алинеја 2 од Законот, според Судот оспорената алинеја 2 на членот 34 од Законот за судовите не е доволно јасна и остава простор за погрешно толкување на надлежноста на Управниот суд, поради што истата не е во согласност со начелото на владеење на правото, како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, утврдена со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и истовремено не е во согласност со член 110 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.256/2007
16 април 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

1048.

ИСПРАВКА

Во Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 21/2007 од 9 април 2008 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/2008 година во точката 7 каде што се наведени судиите на Уставниот суд на Република Македонија поради техничка грешка е изоставен судијата Игор Спировски.

Оттука, точката 7 од наведената одлука треба да гласи: „Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов“.

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1049.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Биљановце, вонградежен реон – Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Биљановце, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6771/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1050.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Слупчане, вонградежен реон – Општина Липково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Слупчане, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6772/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1051.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Враниште, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Враниште, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6773/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1052.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Јабланица/Лакаица, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Јабланица/Лакаица, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6774/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1053.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Франгово, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Франгово, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6775/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1054.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Порој, вонградежен реон-Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Порој, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6776/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1055.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Пирок, вонградежен реон-Општина Боговиње.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Пирок, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6777/1
8 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1056.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Слатино, вонградежен реон – Општина Теарце.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Слатино, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6781/1
9 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1057.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Стримница, вонградежен реон – Општина Желино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Стримница, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6782/1
9 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1058.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Цепчиште, вонградежен реон – Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Цепчиште, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6783/1
9 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1059.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Отља, вонградежен реон – Општина Липково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Отља, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6784/1
9 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1060.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Романовце, вонградежен реон – Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Романовце, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6785/1
9 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1061.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Охрид 1-Општина Охрид.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Охрид 1, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6786/1
9 мај 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1062.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец април 2008 година, во однос на месец март 2008 година, е повисока за 0,4%.

2. Правото на пораст на платите за месец април 2008 година, во однос на месец март 2008 година, за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,2%.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ излезе од печат изданието

НОВО!**НОВО!****НОВО!**

**- Интегрален текст -
Предговор, кратки
објаснувања и
Регистар на поими**

650,00**Акад. ВЛАДО КАМБОВСКИ**

П О Р А Ч К А Б Р. 61

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Кривичен законик во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК ВИ ГО НУДИ СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ



ИЗБОРЕН ЗАКОНИК 2006

300,00

П О Р А Ч К А Б Р. 61

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Изборен законик во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008061